

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 27

Вторник, 29 септември 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
396. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година	4	403. Одлука за доделување парична помош на Трајчо Коцев од с. Дабилге	63
397. Одлука за измена на Одлуката резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2020 година	59	404. Одлука за доделување парична помош на Младен Стоилков од Струмица	64
398. Одлука за прифаќање на барања за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во основните и средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 година	60	405. Одлука за доделување парична помош на Камуран Расимов од Струмица	64
399. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од блок 33 во град Струмица (плански период 2016-2021)	60	406. Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Струмица .	65
400. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6366/1 КО Струмица	61	407. Решение за разрешување и избор на член на Верификациона комисија.....	66
401. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7542/1 КО Струмица	62	408. Решение за разрешување и избор на член на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања	65
402. Одлука за доделување парична помош на Лена Наскова од с. Банско	63	409. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за статут и прописи	66

410. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите	66	424. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2021 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица	106
411. Програма за измени и дополнувања на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година	67	425. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2021 година на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица	106
412. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	68	426. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2019/2020 година ..	107
413. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2020 година	69	427. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2020/2021 година	108
414. Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	70	428. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2019/2020 година ..	108
415. Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	71	429. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2020/2021 година	109
416. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	71	430. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2019/2020 година	109
417. Програма измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година	73	431. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица, во учебната 2020/2021 година	110
418. Програма измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година	73	432. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2019 – август 2020 година	111
419. Програма за измени и дополнувања на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година	74	433. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2020/2021 година	111
420. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2020 година	75	434. Заклучок за усвојување на Одлука за ослободување од надоместок за престој на корисниците во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за периодот април/август 2020 година	112
421. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година	75	435. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица –гас“ за 2020 година	112
422. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2020/2021 година	77	436. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година ..	113
423. Заклучок по Известување за отсуство од три седници по ред на член на Советот на општина Струмица	105	437. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година ...	113

- | | |
|---|---|
| <p>438. Заклучок за давање согласност на согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година 114</p> <p>439. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1-6 месец 2020 година 114</p> <p>440. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД Комуналец Струмица за регулиран период 2021-2023 година 115</p> <p>441. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈП „Турија“ Василево на ЈПКД „Комуналец“, Струмица за регулиран период 2021-2023 година 116</p> <p>442. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуналец Струмица за регулиран период 2021-2023 година 116</p> <p>443. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД Комуналец Струмица за регулиран период 2021-2023 година 117</p> | <p>444. Заклучок за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Струмица 117</p> <p>445. Заклучок за давање согласност на Одлука за отстапување на користење метални контејнери за смет 118</p> <p>446. Заклучок за давање согласност на Одлука за пластични канти за смет 118</p> <p>447. Заклучок за давање согласност на Ценовник за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 119</p> <p>448. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување паушал за одведување на отпадни води 120</p> |
|---|---|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09- 5582/2
29.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

396.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а**за измени и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година****1. Општ дел****Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2020 година се состои од:

	<u>Буџет</u>	<u>Ребаланс</u>
I. Вкупни приходи	1.124.201.707	1.124.127.430
Даночни приходи	274.528.341	274.528.341
Неданочни приходи	64.116.263	64.116.263
Капитални приходи	47.000.000	47.000.000
II. Приходи од дотации	578.151.779	578.151.779
Приходи од трансфери	103.446.954	103.372.677
Приходи од донации	56.958.370	56.958.370
I. Вкупни расходи	1.235.593.291	1.240.791.810
Од утврдени намени	1.232.293.291	1.237.491.810
Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II. Дефицит	- 111.391.584	-116.664.380
III. Финансирање	111.391.584	116.664.380
Прилив	113.152.226	118.425.022
Домаш.задолжување	91.600.315	91.600.315
Депозит	21.551.911	26.824.707
Одлив	1.760.642	1.760.642
Отплата на главница	1.760.642	1.760.642

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самостандардни активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	274.528.341	274.528.341	0	0	0	0	0	0	0	0	274.528.341	274.528.341
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	9.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	14.000.000
713	Даноци на имот	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
717	Даноци на специфични услуги	204.528.341	199.528.341	0	0	0	0	0	0	0	0	204.528.341	199.528.341
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.784.763	19.784.763	44.331.500	44.331.500	0	0	0	0	0	0	64.116.263	64.116.263
722	Глоби, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	40.698.000	40.698.000	0	0	0	0	0	0	41.198.000	41.198.000
725	Други неданочни приходи	15.284.763	15.284.763	3.633.500	3.633.500	0	0	0	0	0	0	18.918.263	18.918.263
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	123.446.954	127.922.732	0	0	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	0	0	760.109.014	765.307.533
741	Трансфери од други нивоа на власт	123.446.954	127.922.732	0	0	578.937.349	579.660.090	766.341	766.341	0	0	703.150.644	708.349.163
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.958.370	56.958.370	0	0	56.958.370	56.958.370
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	91.600.315	91.600.315	91.600.315
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	91.600.315	91.600.315	91.600.315

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.860.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401	Основни плати													
402	Придоноси за социјално осигурување													
404	Надоместоци													
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ													
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)													
413	Тековни резерви (разновидни расходи)													
42	СТОКИ И УСЛУГИ													
420	Патни и дневни расходи													
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт													
423	Материјали и ситен инвентар													
424	Поправки и тековно одржување													
425	Договорни услуги													
426	Други тековни расходи													
427	Привремени вработувања													
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ													
463	Трансфери до невладини организации													
464	Разни трансфери													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
480	Купување на опрема и машини													
482	Други градежни објекти													
485	Вложувања и нефинансиски средства													
486	Купување на возила													
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации													
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА													
492	Отплата на главница кон домашни институции													

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	219.448.372		221.074.095		1.000.000		1.000.000		0		25.616.341		25.616.341		91.600.315		91.600.315		337.665.028		339.290.751	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
18	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	219.448.372	221.074.095	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	25.616.341	25.616.341	91.600.315	91.600.315	337.665.028	339.290.751								
480	Купување на опрема и машини	8.130.000	8.930.000	0	0	0	0	0	0	766.341	766.341	0	0	8.895.341	9.696.341								
482	Други градежни објекти	182.025.740	187.801.463	0	0	0	0	0	0	14.850.000	14.850.000	0	0	196.875.740	202.651.463								
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.044.102	4.044.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	4.044.102								
486	Купување на возила	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	11.200.000	11.200.000								
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	19.048.530	20.098.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.648.845	111.899.845								

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дојации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	104.430.608	104.420.608	0	0	468.856.889	468.856.889	0	0	0	0	573.287.497	573.277.497
401	Оснoвни плати	71.287.464	71.277.464	0	0	339.248.787	339.188.787	0	0	0	0	410.536.251	410.466.251
402	Придоноси за социјално осигурување	24.388.144	24.388.144	0	0	129.608.102	129.688.102	0	0	0	0	153.986.246	154.056.246
404	Надоместоци	8.755.000	8.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.755.000	8.755.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	89.245.952	96.895.007	43.331.500	43.331.500	110.080.460	110.803.201	16.740.370	16.740.370	0	0	259.398.282	267.770.078
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	553.000	553.000	0	0	4.372.650	4.372.650	0	0	5.975.650	5.975.650
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	21.600.000	26.600.000	4.640.500	4.640.500	21.632.504	22.563.504	210.000	210.000	0	0	48.083.004	54.014.004
423	Материјали и ситен инвентар	8.398.071	8.364.071	12.896.000	12.896.000	4.546.568	4.965.995	1.098.000	1.098.000	0	0	28.936.637	27.324.086
424	Поправки и тековно одржување	29.370.000	32.742.200	4.364.500	4.364.500	16.736.331	19.622.252	0	0	0	0	50.470.831	56.728.952
425	Договорни услуги	14.315.000	14.308.000	13.732.500	13.732.500	58.032.005	53.610.084	7.887.570	7.887.570	0	0	93.977.075	89.548.164
426	Други тековни расходи	7.714.881	5.712.936	1.145.000	1.145.000	771.484	767.583	2.562.150	2.562.150	0	0	12.193.515	9.987.669
427	Привремени вработувања	6.800.000	8.117.800	6.000.000	6.000.000	8.361.570	9.273.773	600.000	600.000	0	0	21.761.570	24.191.573
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	363.332	73.332	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	73.332
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	363.332	73.332	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	73.332
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	46.211.152	41.712.152	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	61.579.152	57.080.152
463	Трансфери до невладини организации	18.993.879	14.193.879	0	0	0	0	0	0	0	0	18.993.879	14.193.879
464	Разни трансфери	27.227.273	27.528.273	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	42.585.273	42.886.273
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС **Ниво на: СТАВКА**

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
469.235.836		44.331.500	579.660.090	57.724.711	91.600.315	1.242.552.452	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	149.729.548	0	0	40.600.000	0	190.329.548
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	143.905.574	0	0	0	0	143.905.574
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.823.974	0	0	40.600.000	0	46.423.974
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	21.776.071	0	12.273.000	0	0	34.049.071
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	21.776.071	0	12.273.000	0	0	34.049.071
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	106.981.102	0	0	1.616.341	0	108.597.443
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	1.616.341	0	1.936.341
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	55.644.102	0	0	0	0	55.644.102
7045	ТРАНСПОРТ	49.517.000	0	0	0	0	49.517.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	64.905.778	0	0	0	0	64.905.778
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.570.000	0	0	0	0	7.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	41.235.723	0	0	0	0	41.235.723
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	16.100.055	0	0	0	0	16.100.055
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	79.659.597	0	0	0	91.600.315	171.259.912
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	23.311.067	0	0	0	0	23.311.067
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	13.000.000	0	0	0	65.052.084	78.052.084
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	30.600.000	0	0	0	0	30.600.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	26.548.231	39.296.761
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	35.118.740	513.500	10.048.573	1.500.000	0	47.180.813
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	17.550.000	0	0	0	0	17.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	17.568.740	513.500	10.048.573	1.500.000	0	29.630.813
709	ОБРАЗОВАНИЕ	6.565.000	43.818.000	557.338.517	13.813.970	0	621.535.487
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	6.267.800	30.968.000	338.453.773	0	0	375.689.573
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	297.200	12.850.000	218.884.744	13.813.970	0	245.845.914
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.500.000	0	0	194.400	0	4.694.400
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС**Ниво на: СТАВКА**

		469.235.836	44.331.500	579.660.090	57.724.711	91.600.315	1.242.552.452
Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.500.000	0	0	194.400	0	1.694.400

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
469.235.836		44.331.500	579.660.090	57.724.711	91.600.315	1.242.552.452	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	143.905.574	0	0	0	0	143.905.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	127.484.179	0	0	0	0	127.484.179
EА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.823.974	0	0	40.600.000	0	46.423.974
MВ0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5.823.974	0	0	40.600.000	0	46.423.974
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	21.776.071	0	12.273.000	0	0	34.049.071
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	21.776.071	0	12.273.000	0	0	34.049.071
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	1.616.341	0	1.936.341
GAV	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	0	0	850.000	0	1.170.000
GAV	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	766.341	0	766.341
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	55.644.102	0	0	0	0	55.644.102
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
FAA	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	47.244.102	0	0	0	0	47.244.102
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	0	0	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	0	0	0	0	0	0
7045	ТРАНСПОРТ	49.517.000	0	0	0	0	49.517.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
JDA	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	31.500.000	0	0	0	0	31.500.000
JDB	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	0	0	0	0	10.917.000
JEА	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	0	0	0	0	750.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.570.000	0	0	0	0	7.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.570.000	0	0	0	0	7.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	41.235.723	0	0	0	0	41.235.723
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
JJA	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		489.235.836	44.331.500	579.660.090	57.724.711	91.600.315	1.242.552.452
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	13.275.723	0	0	0	0	13.275.723
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО с. ВЕЉУСА	19.460.000	0	0	0	0	19.460.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	16.100.055	0	0	0	0	16.100.055
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
JMB	НОВ ПАРКАТИШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	0	0	0	0	2.350.055
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	800.000	0	0	0	0	800.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	23.311.067	0	0	0	0	23.311.067
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.081.067	0	0	0	0	6.081.067
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.130.000	0	0	0	0	4.130.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	13.000.000	0	0	0	65.052.084	78.052.084
JGA	ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	13.000.000	0	0	0	65.052.084	78.052.084
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	30.600.000	0	0	0	0	30.600.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.900.000	0	0	0	0	11.900.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	26.548.231	39.296.761
JLA	ИЗГРАДЕБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	0	0	0	26.548.231	39.296.761
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	17.550.000	0	0	0	0	17.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	9.850.000	0	0	0	0	9.850.000
LAA	ИЗГРАДЕБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	17.568.740	513.500	10.048.573	1.500.000	0	29.630.813
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	500.000	8.142.132	0	0	8.642.132
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13.500	1.906.441	0	0	1.919.941
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	4.290.000	0	0	0	0	4.290.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	0	0	1.500.000	0	2.500.000
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	8.778.740	0	0	0	0	8.778.740
KAV	КИНО САЛА	500.000	0	0	0	0	500.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
		469.235.836	44.331.500	579.660.090	57.724.711	91.600.315	1.242.552.452
KAV ЦАРЕВИ КУЛИ		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7091 ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		6.267.800	30.968.000	338.453.773	0	0	375.689.573
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.467.800	11.968.000	285.314.203	0	0	301.750.003
NAA СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
NAV КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		0	19.000.000	53.139.570	0	0	72.139.570
7092 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		297.200	12.850.000	218.884.744	13.813.970	0	245.845.914
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		297.200	11.850.000	218.884.744	13.813.970	0	244.845.914
NBA КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Н. КАРЕВ		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7102 СТАРИ ЛИЦА		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7109 ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		1.500.000	0	0	194.400	0	1.694.400
VAV ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		500.000	0	0	194.400	0	694.400

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:													
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.721.395
ПРИХОДИ:														
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.721.395
РАСХОДИ:														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401 Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402 Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
426 Други тековни расходи	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.710.982	2.710.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.982	2.710.982
463 Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464 Разни трансфери	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.721.395
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401 Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402 Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
426 Други тековни расходи	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.710.982	2.710.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.982	2.710.982
463 Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464 Разни трансфери	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058 469.235.836		44.331.500 44.331.500		578.937.349 579.660.090		57.724.711 57.724.711		91.600.315 91.600.315		1.237.353.933 1.242.552.452	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	10.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	10.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
464	Разни трансфери	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

[illegible]

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

464.760.058		469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
ПРИХОДИ:													
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
482	Други градежни објекти	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000
482	Други градежни објекти	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,538,881	1,638,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,881	1,638,881
423	Материјали и ситен инвентар	360,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	148,000
425	Договорни услуги	550,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	850,000
426	Други тековни расходи	629,881	640,881	0	0	0	0	0	0	0	0	629,881	640,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6,541,186	4,442,186	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,186	4,442,186
463	Трансфери до невладини организации	3,372,897	3,372,897	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,897	3,372,897
464	Разни трансфери	3,168,289	1,069,289	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,289	1,069,289
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,538,881	1,638,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,881	1,638,881
423	Материјали и ситен инвентар	360,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	148,000
425	Договорни услуги	550,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	850,000
426	Други тековни расходи	629,881	640,881	0	0	0	0	0	0	0	0	629,881	640,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6,541,186	4,442,186	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,186	4,442,186
463	Трансфери до невладини организации	3,372,897	3,372,897	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,897	3,372,897
464	Разни трансфери	3,168,289	1,069,289	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,289	1,069,289

464,760,058 469,235,836 44,331,500 44,331,500 578,937,349 579,660,090 57,724,711 57,724,711 91,600,315 91,600,315 1,237,353,933 1,242,552,452

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
ПРИХОДИ:													
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

464.760.038 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058 466.235.836		44.331.500 44.331.500		578.937.349 579.660.090		57.724.711 57.724.711		91.600.315 91.600.315		1.237.353.933 1.242.552.452	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ЕКУПНИ РАСХОДИ	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
ПРИХОДИ:													
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екунни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452		
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
ПРИХОДИ:													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058 469.235.836		44.331.500 44.331.500		578.937.349 579.660.090		57.724.711 57.724.711		91.600.315 91.600.315		1.237.353.933 1.242.552.452	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
ПРИХОДИ:													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	7.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	7.570.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452
ПРИХОДИ:													
460	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и опен инвентар	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
460	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и опен инвентар	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058 469.235.836		44.331.500 44.331.500		578.937.349 579.660.090		57.724.711 57.724.711		91.600.315 91.600.315		1.237.353.933 1.242.552.452	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
ПРИХОДИ:													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058		469.235.836		44.331.500		44.331.500		578.937.349		579.660.090		57.724.711		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.237.353.933		1.242.552.452	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екулни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
ПРИХОДИ:																									
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
482	Други градежни објекти	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
488	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
482	Други градежни објекти	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
488	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
ЈД	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	37.917.000	42.417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	42.417.000
ПРИХОДИ:													
ЈДА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	27.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	31.500.000
ЈДВ	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	37.917.000	42.417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	42.417.000
482	Други градежни објекти	37.917.000	42.417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	42.417.000
ЈДА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И	27.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	31.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	31.500.000
482	Други градежни објекти	27.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	31.500.000
ЈДВ	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000
482	Други градежни објекти	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000

464.760.058 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	68.052.084	78.052.084
ПРИХОДИ:													
JGA	ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	68.052.084	78.052.084
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	68.052.084	78.052.084
482	Други градежни објекти	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	13.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	65.052.084	65.052.084
JGA	ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	68.052.084	78.052.084
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	68.052.084	78.052.084
482	Други градежни објекти	3.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	13.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	65.052.084	65.052.084

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	579.960.090	57.724.711	57.724.711	0	0	0	0	0	46.960.000	40.235.723
J1	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	46.960.000	40.235.723	0	0	0	0	0	0	0	0	46.960.000	40.235.723
ПРИХОДИ:													
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.000.000	13.275.723	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	13.275.723
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СВЕЛУСА	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	46.960.000	40.235.723	0	0	0	0	0	0	0	0	46.960.000	40.235.723
482	Други градежни објекти	46.960.000	40.235.723	0	0	0	0	0	0	0	0	46.960.000	40.235.723
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
482	Други градежни објекти	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.000.000	13.275.723	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	13.275.723
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	13.275.723	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	13.275.723
482	Други градежни објекти	20.000.000	13.275.723	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	13.275.723
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СВЕЛУСА	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000
482	Други градежни објекти	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JL	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
ПРИХОДИ:													
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	10.100.000	12.748.530	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	36.648.231	39.296.761

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000		
ЖМ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)																	
ПРИХОДИ:																	
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000		
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕГОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
РАСХОДИ:																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000		
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000		
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000		
482	Други градежни објекти	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000		
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕГОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
ПРИХОДИ:													
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
480	Купување на опрема и машини	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000
480	Купување на опрема и машини	2.330.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	4.130.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.088		469.235.836		44.331.500		44.331.500		578.937.349		579.660.090		57.724.711		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.237.353.933		1.242.552.452	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	0	500.000	500.000	8.142.132	8.142.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480.604	8.482.132		
ПРИХОДИ:		0		0		500.000		500.000		7.980.604		8.142.132		0		0		0		0		8.480.604		8.642.132	
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0		0		500.000		500.000		7.980.604		8.142.132		0		0		0		0		8.480.604		8.642.132	
РАСХОДИ:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
401	Основни плати	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
402	Придонеси за социјално осигурување	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0		0		500.000		500.000		90.000		251.528		0		0		0		0		590.000		751.528	
420	Патни и дневни расходи	0		0		50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		50.000		50.000	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0		0		114.000		114.000		90.000		190.000		0		0		0		0		204.000		304.000	
423	Материјали и опен инвентар	0		0		122.500		122.500		0		21.528		0		0		0		0		122.500		144.028	
424	Поправки и тековно одржување	0		0		113.500		113.500		0		0		0		0		0		0		113.500		113.500	
425	Договорни услуги	0		0		50.000		50.000		0		40.000		0		0		0		0		50.000		90.000	
428	Други тековни расходи	0		0		50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		50.000		50.000	
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0		0		500.000		500.000		7.980.604		8.142.132		0		0		0		0		8.480.604		8.642.132	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
401	Основни плати	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
402	Придонеси за социјално осигурување	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0		0		500.000		500.000		90.000		251.528		0		0		0		0		590.000		751.528	
420	Патни и дневни расходи	0		0		50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		50.000		50.000	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0		0		114.000		114.000		90.000		190.000		0		0		0		0		204.000		304.000	
423	Материјали и опен инвентар	0		0		122.500		122.500		0		21.528		0		0		0		0		122.500		144.028	
424	Поправки и тековно одржување	0		0		113.500		113.500		0		0		0		0		0		0		113.500		113.500	
425	Договорни услуги	0		0		50.000		50.000		0		40.000		0		0		0		0		50.000		90.000	
428	Други тековни расходи	0		0		50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		50.000		50.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		464.760.058	489.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
ПРИХОДИ:													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	2.500.000	2.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	745.000	745.000	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.595.000	1.595.000
425	Договорни услуги	600.000	593.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.193.000
426	Други тековни расходи	145.000	152.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	395.000	402.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	255.000	255.000	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	905.000	905.000
464	Разни трансфери	255.000	255.000	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	905.000	905.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	745.000	745.000	0	0	0	0	850000	850000	0	0	1.595.000	1.595.000
425	Договорни услуги	600.000	593.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.193.000
426	Други тековни расходи	145.000	152.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	395.000	402.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	255.000	255.000	0	0	0	0	650000	650000	0	0	905.000	905.000
464	Разни трансфери	255.000	255.000	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	905.000	905.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	16.278.740	12.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	16.278.740	12.278.740
ПРИХОДИ :													
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	8.778.740	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778.740	8.778.740
КАВ	КИНО САЛА	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
КАВ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.278.740	12.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	16.278.740	12.278.740
482	Други градежни објекти	16.278.740	12.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	16.278.740	12.278.740
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	8.778.740	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778.740	8.778.740
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.778.740	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778.740	8.778.740
482	Други градежни објекти	8.778.740	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778.740	8.778.740
КАВ	КИНО САЛА	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
482	Други градежни објекти	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
КАВ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	14.350.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	9.850.000
ПРИХОДИ:													
L00	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	14.350.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	9.850.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	14.350.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	9.850.000
463	Трансфери до невладини организации	13.700.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700.000	9.200.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
L00	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	14.350.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	9.850.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	14.350.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	9.850.000
463	Трансфери до невладини организации	13.700.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700.000	9.200.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000

464.760.068 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.363.933 1.242.552.452

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Засходи од дотации		Засходи од донации		Засходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
LA	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.700.000
ПРИХОДИ:													
LAА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.700.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.700.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	3.700.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	4.200.000
LAА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШ	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.700.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	3.700.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	4.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464.760.038	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452		
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА													
		1.823.974	5.823.974	0	0	0	0	40.600.000	40.600.000	0	0	42.423.974	46.423.974
ПРИХОДИ:													
МВ0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	1.823.974	5.823.974	0	0	0	0	40.600.000	40.600.000	0	0	42.423.974	46.423.974
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	6.100.000	6.100.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000
423	Материјали и опсен инвентар	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	3.140.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	2.060.000	1.860.000	0	0	2.060.000	1.860.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	600.000	800.000	0	0	600.000	800.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	4.000.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	14.500.000
464	Разни трансфери	0	4.000.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	14.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642
492	Отплата на главница кон домашни институции	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	6.100.000	6.100.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000
423	Материјали и опсен инвентар	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	3.140.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	2.060.000	1.860.000	0	0	2.060.000	1.860.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	600.000	800.000	0	0	600.000	800.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	4.000.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	14.500.000
464	Разни трансфери	0	4.000.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	14.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	464.760.058		469.235.836		44.331.500		44.331.500		578.937.349		579.660.090		57.724.711		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.237.353.933		1.242.552.452		
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи														
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642	0	0
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Платежи, ставки													
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464.760.038 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.455													
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		3.465.000	4.467.800	11.968.000	11.968.000	285.158.000	285.314.203	0	0	0	0	300.591.000	301.750.003
ПРИХОДИ:													
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		3.465.000	4.467.800	11.968.000	11.968.000	285.158.000	285.314.203	0	0	0	0	300.591.000	301.750.003
РАСХОДИ:													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401 Основни плати		0	0	0	0	251.629.827	251.629.827	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	182.431.330	182.431.330	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	69.198.497	69.198.497	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497
42 СТОКИ И УСЛУГИ		3.465.000	4.467.800	11.968.000	11.968.000	33.528.173	33.684.376	0	0	0	0	48.961.173	50.120.176
420 Плати и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	209.000	209.000	10.062.857	9.892.857	0	0	0	0	10.271.857	10.101.857
423 Материјали и општ инвентар		1.815.000	1.500.000	4.275.000	4.275.000	2.265.000	2.323.901	0	0	0	0	8.355.000	8.098.901
424 Поправки и тековно одржување		0	0	230.000	230.000	6.055.277	8.684.454	0	0	0	0	6.285.277	8.914.454
425 Договорни услуги		0	0	6.809.000	6.809.000	13.689.055	10.793.878	0	0	0	0	20.498.055	17.602.878
426 Други тековни расходи		150.000	150.000	190.000	190.000	439.984	431.083	0	0	0	0	779.984	771.083
427 Привремени вработувања		1.500.000	2.817.800	0	0	1.016.000	1.558.203	0	0	0	0	2.516.000	4.376.003
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		3.465.000	4.467.800	11.968.000	11.968.000	285.158.000	285.314.203	0	0	0	0	300.591.000	301.750.003
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401 Основни плати		0	0	0	0	251.629.827	251.629.827	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	182.431.330	182.431.330	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	69.198.497	69.198.497	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497
42 СТОКИ И УСЛУГИ													
420 Плати и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	33.528.173	33.684.376	0	0	0	0	48.961.173	50.120.176
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	209.000	209.000	10.062.857	9.892.857	0	0	0	0	10.271.857	10.101.857
423 Материјали и општ инвентар		1.815.000	1.500.000	4.275.000	4.275.000	2.265.000	2.323.901	0	0	0	0	8.355.000	8.098.901
424 Поправки и тековно одржување		0	0	230.000	230.000	6.055.277	8.684.454	0	0	0	0	6.285.277	8.914.454
425 Договорни услуги		0	0	6.809.000	6.809.000	13.689.055	10.793.878	0	0	0	0	20.498.055	17.602.878
426 Други тековни расходи		150.000	150.000	190.000	190.000	439.984	431.083	0	0	0	0	779.984	771.083
427 Привремени вработувања		1.500.000	2.817.800	0	0	1.016.000	1.558.203	0	0	0	0	2.516.000	4.376.003

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

464.780.058 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 578.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлици расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.300.000	297.200	11.850.000	11.850.000	218.498.000	218.894.744	13.813.970	13.813.970	0	0	245.461.970	244.845.914		
ПРИХОДИ:														
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.300.000	297.200	11.850.000	11.850.000	218.498.000	218.894.744	13.813.970	13.813.970	0	0	245.461.970	244.845.914		
РАСХОДИ:														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	144.503.000	144.503.000	0	0	0	0	144.503.000	144.503.000	
401 Основни плати	0	0	0	0	0	104.764.675	104.764.675	0	0	0	0	104.764.675	104.764.675	
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	39.738.325	39.738.325	0	0	0	0	39.738.325	39.738.325	
42 СТОКИ И УСЛУГИ	1.220.000	217.200	11.850.000	11.850.000	73.995.000	74.381.744	9.995.970	9.995.970	9.995.970	9.995.970	0	0	96.660.970	96.044.914
420 Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.372.650	4.372.650	4.372.650	4.372.650	0	0	4.580.650	4.580.650
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	10.511.000	11.511.000	0	0	0	0	0	0	11.518.500	12.518.500
423 Материјали и сопен инвентар	50.000	45.000	2.448.500	2.448.500	2.598.000	2.598.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0	0	5.764.500	6.089.500
424 Поправки и тековно одржување	500.000	172.200	1.421.000	1.421.000	10.656.054	10.912.798	0	0	0	0	0	0	12.577.054	12.505.998
425 Договорни услуги	380.000	0	6.015.000	6.015.000	44.276.946	42.706.946	3.983.170	3.983.170	3.983.170	3.983.170	0	0	54.635.116	52.685.116
426 Други тековни расходи	290.000	0	250.000	250.000	283.000	283.000	252.150	252.150	252.150	252.150	0	0	1.075.150	785.150
427 Приземени вработувања	0	0	500.000	500.000	6.010.000	6.380.000	0	0	0	0	0	0	6.510.000	6.880.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000	0	0	4.298.000	4.298.000
464 Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000	0	0	4.298.000	4.298.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.300.000	297.200	11.850.000	11.850.000	218.498.000	218.894.744	13.813.970	13.813.970	0	0	245.461.970	244.845.914		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	144.503.000	144.503.000	0	0	0	0	144.503.000	144.503.000	
401 Основни плати	0	0	0	0	0	104.764.675	104.764.675	0	0	0	0	104.764.675	104.764.675	
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	39.738.325	39.738.325	0	0	0	0	39.738.325	39.738.325	
42 СТОКИ И УСЛУГИ	1.220.000	217.200	11.850.000	11.850.000	73.995.000	74.381.744	9.995.970	9.995.970	9.995.970	9.995.970	0	0	96.660.970	96.044.914
420 Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.372.650	4.372.650	4.372.650	4.372.650	0	0	4.580.650	4.580.650
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	10.511.000	11.511.000	0	0	0	0	0	0	11.518.500	12.518.500
423 Материјали и сопен инвентар	50.000	45.000	2.448.500	2.448.500	2.598.000	2.598.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0	0	5.764.500	6.089.500
424 Поправки и тековно одржување	500.000	172.200	1.421.000	1.421.000	10.656.054	10.912.798	0	0	0	0	0	0	12.577.054	12.505.998
425 Договорни услуги	380.000	0	6.015.000	6.015.000	44.276.946	42.706.946	3.983.170	3.983.170	3.983.170	3.983.170	0	0	54.635.116	52.685.116
426 Други тековни расходи	290.000	0	250.000	250.000	283.000	283.000	252.150	252.150	252.150	252.150	0	0	1.075.150	785.150
427 Приземени вработувања	0	0	500.000	500.000	6.010.000	6.380.000	0	0	0	0	0	0	6.510.000	6.880.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000	0	0	4.298.000	4.298.000
464 Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000	0	0	4.298.000	4.298.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.350.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.350.055
ПРИХОДИ:													
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.350.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.350.055
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.150.055	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.150.055
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	1.000.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	0	70.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.350.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.350.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.150.055	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.150.055
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	1.000.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	0	70.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	2.600.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	3.400.000
ПРИХОДИ:													
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕДИКАСНИ ФАСАДИ	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.600.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	3.400.000
482	Други градежни објекти	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕДИКАСНИ ФАСАДИ	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
482	Други градежни објекти	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

464.760.088 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	53.139.570	53.139.570	0	0	0	0	72.139.570	72.139.570
ПРИХОДИ:													
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	53.139.570	53.139.570	0	0	0	0	72.139.570	72.139.570
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	50.850.000	50.850.000	0	0	0	0	50.850.000	50.850.000
401	Основни плати	0	0	0	0	36.600.000	36.600.000	0	0	0	0	36.600.000	36.600.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	14.250.000	14.250.000	0	0	0	0	14.250.000	14.250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.000.000	19.000.000	2.289.570	2.289.570	0	0	0	0	21.289.570	21.289.570
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.310.000	3.310.000	954.000	954.000	0	0	0	0	4.264.000	4.264.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	6.045.000	6.045.000	0	0	0	0	0	0	6.045.000	6.045.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
425	Договорни услуги	0	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
426	Други тековни расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427	Приземени вработувања	0	0	5.500.000	5.500.000	1.335.570	1.335.570	0	0	0	0	6.835.570	6.835.570
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	53.139.570	53.139.570	0	0	0	0	72.139.570	72.139.570
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	50.850.000	50.850.000	0	0	0	0	50.850.000	50.850.000
401	Основни плати	0	0	0	0	36.600.000	36.600.000	0	0	0	0	36.600.000	36.600.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	14.250.000	14.250.000	0	0	0	0	14.250.000	14.250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.000.000	19.000.000	2.289.570	2.289.570	0	0	0	0	21.289.570	21.289.570
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.310.000	3.310.000	954.000	954.000	0	0	0	0	4.264.000	4.264.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	6.045.000	6.045.000	0	0	0	0	0	0	6.045.000	6.045.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
425	Договорни услуги	0	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
426	Други тековни расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427	Приземени вработувања	0	0	5.500.000	5.500.000	1.335.570	1.335.570	0	0	0	0	6.835.570	6.835.570

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

464.760.088 469.235.836 44.331.500 44.331.500 578.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПРИХОДИ:

V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
---------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
463 Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464 Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
---------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери до невладини организации	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
464 Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464.760.058	469.235.836	44.331.500	44.331.500	578.937.349	579.660.090	57.724.711	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.237.353.933	1.242.552.452		
VA		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ											
ПРИХОДИ:													
VAB		ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК											
РАСХОДИ:													
42		СТОКИ И УСЛУГИ											
424		Поправки и тековно одржување											
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ											
482		Други градежни објекти											
VAB		ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК											
42		СТОКИ И УСЛУГИ											
424		Поправки и тековно одржување											
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ											
482		Други градежни објекти											

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

464.760.058 469.235.936 44.331.500 44.331.500 576.937.349 579.660.090 57.724.711 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.237.353.933 1.242.552.452

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	21.276.071	21.776.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	34.049.071
ПРИХОДИ:													
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	21.276.071	21.776.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	34.049.071
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	22.159.016	22.159.016
401	Основни плати	7.013.356	7.013.356	0	0	8.490.462	8.490.462	0	0	0	0	15.503.818	15.443.818
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	3.782.538	3.842.538	0	0	0	0	6.655.198	6.715.198
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.276.071	1.776.071	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.071	1.776.071
423	Материјали и ситен инвентар	76.071	576.071	0	0	0	0	0	0	0	0	76.071	576.071
424	Потражки и тековно одржување	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
464	Разни трансфери	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	21.276.071	21.776.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	34.049.071
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	22.159.016	22.159.016
401	Основни плати	7.013.356	7.013.356	0	0	8.490.462	8.490.462	0	0	0	0	15.503.818	15.443.818
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	3.782.538	3.842.538	0	0	0	0	6.655.198	6.715.198
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.276.071	1.776.071	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.071	1.776.071
423	Материјали и ситен инвентар	76.071	576.071	0	0	0	0	0	0	0	0	76.071	576.071
424	Потражки и тековно одржување	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
464	Разни трансфери	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 5582/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2020 година

Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5583/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

397.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за резервирање
средства за експропријација во
Буџетот на општина Струмица за 2020
година

Член 1

Во Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се врши следната измена:

Во член 1 износот од „10.044.102 денари“ се заменува со износот „4.044.102 денари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5583/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за прифаќање на барања за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во основните и средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 год.

Се објавува Одлуката за прифаќање на барања за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во основните и средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр. 09-5570/2 Општина Струмица
25.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

398.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 8 и член 20 точка 44 од Статутот на општина Струмица – прелистен текст („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 1, став 1, точка 1 од Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20 и 215/20), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

О д л у к а

за прифаќање на барања за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во основните и средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021

Член 1

Се прифаќаат барањата за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во основните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 поднесени од основните општински училишта од подрачјето на Општина Струмица: „Видое Подгорец“, Никола Вапцаров“, „Маршал Тито“ и „Сандо Масев“ од Струмица, „Даме Груев“ од Куклиш, „Маршал Тито“ од Муртино, „Свети Кирил и Методиј“ од Дабиле, „Герас Цунев“ од Просениково и „Гоце Делчев“ од Вељуса, како и на Основното општинско музичко училиште „Боро Џони“ од Струмица.

Член 2

Се прифаќаат барањата за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 поднесени од средните општински училишта од подрачјето на Општина Струмица: СОУ „Јане

Сандански“ Струмица, СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица и СОУ „Никола Карев“ Струмица.

Член 3

Барањата за согласност за реализирање на настава со физичко присуство врз основа на оваа одлука да се достават до Владата на Република Северна Македонија веднаш по донесувањето на оваа одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08 - 5570/1 Совет на општина Струмица
24.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од блок 33 во град Струмица (плански период 2016-2021)

Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од блок 33 во град Струмица (плански период 2016-2021), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр. 09-5584/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

399.

Врз основа на член 11 и 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од блок 33 во град
Струмица (плански период 2016-2021)

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за дел од блок 33 (дел од блок 17 – стара поделба), на делот помеѓу улиците: „Ванчо Китанов“, „Монополска“, „11-ти Октомври“ и „Моша Пијаде“ во Струмица, (плански период: 2016-2021).

Член 2

Детален урбанистички план за дел од блок 33, е со површина од 8494,33 м² и со граничен опфат:

- Од западната страна со оска на ул.„Монополска“;
- Од источна страна со оска на ул.„Моша Пијаде“;
- Од јужна страна со оска на ул.„Ванчо Китанов“
- Од северна страна со оска на ул.„11ти Октомври“

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од блок 33, согласно ГУП на град Струмица, (Општина Струмица, плански период: 2016-2021) е изработена од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ - Струмица, со техн. број 010-0703/2016 од ноември 2019 и се состои од:

- текстуален дел (документационна основа и планска документација) ;
- графички приказ ((документациона основа и планска документација)

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од блок 33, во град Струмица, (Општина Струмица - плански период 2016-2021), е изработен во четири идентични примероци и се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5584/1 Совет на општина Струмица
 25.09.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6366/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6366/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр. 09-5585/2 Општина Струмица
 29.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

400.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 6366/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект - деловен

објект – дуќан , кој се наоѓа на КП бр. 6366/1 КО Струмица, по барање на Демиров Асан ул. „Климент Охридски“ бр. 360Б на земјиште заверено на Имотен лист бр. 50029 КО Струмица, сопственост на Република Македонија.

Според ДУП за град Струмица (Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок бр. 8), објектот се наоѓа во зона за колективно домување.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5585/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 7542/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 7542/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр. 09-5586/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

401.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во

урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 7542/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект станбена куќа со висина П+1 (приземје и кат), кој се наоѓа на КП бр. 7542/1 КО Струмица во сопственост на Миле Голубовски.

Според ДУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7542/1 КО Струмица, се наоѓа во зона со намена А2- домување во станбени згради.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5586 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Лена Наскова од с.Банско

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Лена Наскова од с.Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5587/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

402.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а**за доделување парична помош на Лена Наскова од с.Банско****Член 1**

На Лена Наскова од с. Банско и се доделува парична помош во вкупен нето износ 30.000,00 денари, како помош за настанат пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5587/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Трајчо Коцев од с. Дабиле

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Трајчо Коцев од с. Дабиле, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5588/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

403.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а**за доделување парична помош на Трајчо Коцев од с. Дабиле****Член 1**

На Трајчо Коцев од с. Дабиле му се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош за настанат пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5588/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Младен Стоилков од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Младен Стоилков од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5589/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

404.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а

за доделување парична помош на Младен Стоилков од Струмица

Член 1

На Младен Стоилков од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ од 10.000 денари, како помош за штета настаната од пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5589/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Камуран Расимов од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Камуран Расимов од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5590/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

405.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

О д л у к а

за доделување парична помош на Камуран Расимов од Струмица

Член 1

На Камуран Расимов од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар,

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5590/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5591/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

406.

Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Р е ш е н и е
за верификација на мандат на член на
Советот на општина Струмица

1. Се верифицира мандатот на членот на Советот на општина Струмица – Елизабета Ангелова, за преостанатиот дел од мандатот на Ели Панова, сметано од 24.09.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5591/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскалковски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на
Верификационата комисија

Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Верификационата комисија, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5592/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

407.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и избор на член на
Верификационата комисија

1. Од функцијата член на Верификационата комисија, се разрешува Ели Панова.

2. За член на Верификационата комисија, се избира членот на Советот:
- Елизабета Ангелова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5592/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскалковски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања

Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5593/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

408.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и избор на член на
Комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања

1. Од функцијата член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, се разрешува Ели Панова.

2. За член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, се избира членот на Советот:

- Митко Дрвошанов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5593/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за статут и прописи

Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за статут и прописи, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5594/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

409.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и избор на член на
Комисијата за статут и прописи

1. Од функцијата член на Комисијата за статут и прописи, се разрешува Ели Панова.

2. За член на Комисијата за статут и прописи, се избира членот на Советот:
- Елизабета Ангелова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5594/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите

Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5595/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

410.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и избор на член на
Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите

1. Од функцијата член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, се разрешува Ели Панова.

2. За член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, се избира членот на Советот:

- Ирена Бабамова Стојчева;

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5595/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5602/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

411.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

П р о г р а м а
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2020 година

Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19), се вршат следните измени и дополнувања:

а. Во глава:

3. Проектни активности –
распоредување на буџетските
средства

Програма Г1: Поддршка на ЛЕР
износот од „8.081.067,00 денари“, се
заменува со износот: „6.081.067 денари“

б. Во глава:

4. Финансирање

Износот од „8.081.067,00 денари“ се
заменува со износот „6.081.067 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5602/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2020
година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020

година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5603/2
29.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

412.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина

1. Во глава

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

Во точка:

- **ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) износот од „ 59.944.102 денари“ се заменува со износот „55.244.102 денари“**

а) Во табелата

По реден број 36 се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
37	Реконструкција на Плоштад

б) Во точка 3: Програма ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци)

Во табелата се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
17	Бетонирање на атмосферски канал во с. Вељуса покрај главата улица – подетг од пошта до дуќан на Иван Стоименов.

в) Во точка

5. Програма ЈЕ Припејд паркирање износот од „ 500.000 денари“ се заменува со износот „ 750.000 денари“.

г) Во точка:

6.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување износот од „3.000.000 денари“ се заменува со износот „13.000.000 денари“.

д) Во точка

7.ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот од „46.960.000 денари“ се заменува со износот „40.235.723 денари“

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма

за измена и дополнување на

Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се вршат следните измени и дополнувања:

Во табелата се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
4	Надзор над уредување на канал „Крушевска република“

е) во глава:

9.ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци) износот од „10.100.000 денари“ се заменува со износот 12.748.530 денари“.

ж) Во глава:

10.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци), износот од 2.330.000 денари“ се заменува со износот „4.130.000 денари“

Во табелата: по реден број 6 се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
7	Полухидраулични столбови
8	Реконструкција на урбана опрема
9	Огради на тротоари
10	Плоштад (букви на споменикот на Г. Делчев и звезда на Пандев)

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5603/1 Совет на општина Струмица
29.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5604/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

413.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2020 година,

**Програма
за измена и дополнување на Програмата
за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локаните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2020 година**

Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр.

30/19), се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава:

1. Предвидени активности:

Точка: 2.2. зборовите „30 локации“ се заменуваат со зборовите „33 локации“, а

износот од „37.917.000,00 денари“ се заменува со износот „42.417.000 денари“

Во програмата:

ЈД:Изградба и реконструкција на локални патишта и улици. износот од „37.917.000,00 денари“ се заменува со износот „42.417.000 денари“.

Во табелата по реден број 30 се додава:

р.б	Назив на проектот
31.	Санација на улици во населени места
32.	Асфалтирање на улица во с. Свидовица потег од Јанев Петре до Турски гробишта
33.	Проширување на површината на училишното игралиште во с. Банско

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5604/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5605/2 ОпштинаСтрумица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

414.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на Програмата
за одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Струмица за 2020
година

Во Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19), се вршат следните измени и дополнувања:

I. Во глава :

4.Начин на финансирање

Програма Ј4 – Јавна чистота износот од „ 6.870.000,00 денари“ се заменува со износот „7.570.000 денари“

Во потточка:

Дезинсекција, дезинфекција и дератизација - износот од „570.000,00 денари“ се заменува со износот „1.270.000 денари“.

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.08-5605/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5606/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

415.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава:

IV. Финансирање на активностите предвидени со Програмата:

**Износот од „4.000.000 денари“ се
заменува со износот „5.800.000 денари“**

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-5606/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5607/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

416.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активности во областа на заштитата
на животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година**

Во Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година ("Службен гласник на општина Струмица" бр. 30/19 и 8/20) се вршат следните измени и дополнувања:

I. Во глава:

4. Финансирање

Програма :

P1: Заштита на животната средина износот од „ 2.200.000 денари“ се заменува со износот „2.350.000 денари“

Во табелата по реден број 5 се додава:

	P1:Заштита на животна средина
р.б.	Назив на активноста
6	Екофронт

3. Во Програмата РА - Заштита на животната средина и природата -- Енергетски ефикасни фасади и кровови и стационар за бездомсни животни, износот од „2.600.000 денари“ се заменува со износот „3.400.000 денари“

II. Се додава нова Подпрограма:

РАА – Стационар за кучиња и мачиња 800.000 денари

р.б.	Назив на активноста	
	Функционирање на стационар за кучиња и мачиња	

III. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5607/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5608/2
29.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.
.....

417.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се вршат следните измени и дополнувања :

1. Во глава \

КЗ: Музичка и кинотечна дејност износот од „6.190.000 денари“ се заменува со износот „4.290.000 денари“

2. Во глава

КА: Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) износот од „16.278.740 денари“ се заменува со износот „12.278.740 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5608/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5609/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

418.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од Законот за средно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157, став 3 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се вршат следните измени и дополнувања:

I. Во глава:

3. Финансирање :

Програма:

H1: Основно образование износот од „3.645.000 денари“ се заменува со износот „4.467.800 денари“

Програма:

H2: Средно образование износот од „13.000.000 денари“ се заменува со износот „297.200 денари“

Програма:

HA: Капитални инвестиции во образованието, износот од „4.448.530 денари“ се заменува со износот „1.800.000 денари“

II. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-5608/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измени и дополнувања на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година

Се објавува Програмата за измени и дополнувања на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5610/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

419.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма

за измени и дополнувања на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се врши следната измена:

I. Во глава:

5. Распоредување на буџетските средства:

- Програма L0 – спорт и рекреација износот од „14.350.000 денари“ се заменува со износот „9.850.000 денари“ ;
- Програма LAA – Изградба и одржување на спортски терени износот од „7.200.000 денари“ се заменува со износот „7.700.000 денари“

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5610/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5611/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

420.

Врз основа на Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2020 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се врши следната измена:

1. Во глава**IV. Финансирање**

Буџетската програма W0 – Противпожарна заштита износот од „21.276.071.000,00 денари“, се заменува со износот „21.776.071 денари“.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-5611/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5612/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

421.

Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

**Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2020
година**

I. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19, 6/20 и 8/20) се вршат следните дополнувања:

1. Во глава:

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

Во табелата по реден број 55 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
56	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 33, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од североисток со осовина на ул„Орце Николов“, - од северозапад со осовина на ул„Ванчо Китанов“, - и од југозапад со осовина на ул„22ри декември“.	Самофинансирање
57	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17/1, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север со канал на ул„Крушевска Република“, - од запад со осовина на бул„Климент Охридски“, - и од исток со осовина на новопланирана индустриска ул„бр.6“.	Самофинансирање

2. Во глава:

III. Урбанистички планови за село

Во табелата се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
22	Урбанистички проект за КП4221 и КП4219/2, КО Костурино, со намена А1- домување во станбени куќи	Самофинансирање
23	Урбанистички проект за КП497, КО Просениково, со намена А1- домување во станбени куќи.	Самофинансирање

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5612/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2020/2021 година

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2020/2021 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5613/2
29.09.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

422.

Врз основа на член 99 став 1 точка 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15, 98/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

П р о г р а м а **за работа во областа на располагањето** **со градежно земјиште во сопственост** **на Република Северна Македонија на** **подрачјето на општина Струмица за** **2020/2021 година**

I. Општ дел

Градежно земјиште е земјиштето што е планирано и опфатено со урбанистички план, урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен

карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежно земјиште чиито граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една или од повеќе катастарски парцели или од делови на катастарски парцели.

Градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Северна Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на, јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија и во сопственост на домашни и странски физички и правни лица, под услови утврдени со закон.

Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, во име на Република Северна Македонија управува Владата на Република Северна Македонија.

Градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се разменува, да се заснова право на стварна службеност, да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на сопственост и на него да се востановат други стварни права, на начин и под услови утврдени со закон.

Постапките за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште и за засновање на право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија ги водат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, секоја на своето подрачје утврдено со закон, освен постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва за изградба на дипломатско-конзуларни објекти и постапката за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно

земјиште кое се наоѓа на подрачје на две или повеќе општини.

II. Потреба од донесување на Програмата:

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да ги вршат работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, доколку ги исполнуваат следниве услови:

- да имаат изготвено и усвоено едногодишна програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија,
- да имаат потребен број на вработени лица кои поседуваат овластување,
- да имаат формирано Комисија за спроведување на постапки за јавно наддавање;

и

- да имаат воспоставено електронски систем за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.

Постапките за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на право на сопственост, засновање на право на стварна службеност и склучување на договори за отуѓување и договори за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија се спроведуваат во електронска форма, преку информациски систем.

Предмет на Програмата:

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на подрачјето на Општина Струмица, определено следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- Генерален урбанистички план на Град Струмица за плански период од 2006 до 2021 година;
- Урбанистички планови за населените места;
- Програма за изработка на урбанистички планови


Цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку овозможување на просторни услови за развој.

Заинтересираните правни лица и граѓани, преку реализацијата на оваа програма можат да обезбедат градежно неизградено земјиште за изградба на нови простори за вршење на дејност. Со тоа ќе придонесат за натамошен развој на Општината, користење на локалните ресурси и вработување на лица, а со тоа и обезбедување на подобри услови за живеење.

Податоци за градежните парцели со графички прилози и одбележани градежни парцели што се предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:

1. Информации за градежна парцела: 1.27 УБ 19 УЕ2 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП1.27	
Број на катастарска парцела	2559	
Катастарска општина	Дабилџа	
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	1848.0 м2	
Површина за градење	809.3 м2	
Бруто развиена површина	1900 м2	
Процент на изграденост %	43 %	
Коефициент на искористеност (К)		
Потребен број на паркинг места	19	
Почетна цена по која се отуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	112.728,00 мкд	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




2. Информации за градежна парцела: 2.5 УБ 19 УЕ2 – Струмица


Број на градежна парцела	ГП2.5	
Број на катастарска парцела	2561	
Катастарска општина	Дабилџа	
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2,Д2,(30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	1572.0 м2	
Површина за градење	879.9 м2	
Бруто развиена површина	1850 м2	
Процент на изграденост %	56 %	
Коефициент на искористеност (К)		
Потребен број на паркинг места	19	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	95.892,00 мкд	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	



3 Информации за градежна парцела: 2.6 УБ 19 УЕ2 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП2.6	
Број на катастарска парцела	2561	
Катастарска општина	Дабилџа	
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2,Д2,(30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	1160.2 м2	
Површина за градење	612.4 м2	
Бруто развиена површина	1250 м2	
Процент на изграденост %	47 %	
Коефициент на искористеност (К)		
Потребен број на паркинг места	13	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	70.772,20 мкд	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




4. Информации за градежна парцела: 2.10 УБ 19 УЕ2 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП2.10	
Број на катастарска парцела	2561	
Катастарска општина	Дабилџа	
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	1695.6 м2	
Површина за градење	961.7 м2	
Бруто развиена површина	2000 м2	
Процент на изграденост %	56 %	
Коефициент на искористеност (К)		
Потребен број на паркинг места	20	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	130.431,60 мкд	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




5. Информации за градежна парцела: 2.11 УБ 19 УЕ2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП2.11	
Број на катастарска парцела	2561	
Катастарска општина	Дабиља	
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	1767.7 м2	
Површина за градење	1049.9 м2	
Бруто развиена површина	2200 м2	
Процент на изграденост %	49 %	
Коефициент на искористеност (К)		
Потребен број на паркинг места	22	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	107.829,70 мкд	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




6. Информации за градежна парцела: 17.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 17.3.1	
Број на катастарска парцела	6514/12	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	2059 м2	
Површина за градење	1319 м2	
Бруто развиена површина	3206 м2	
Процент на изграденост %	60 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	32	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	125.599,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




7. Информации за градежна парцела: 18.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 18.3.1	
Број на катастарска парцела	6514/13	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	2301 м2	
Површина за градење	1527 м2	
Бруто развиена површина	4142 м2	
Процент на изграденост %	60 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	41	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	140.36100	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




9. Информации за градежна парцела: 30.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 30.3.1	
Број на катастарска парцела	6511	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	3260 м ²	
Површина за градење	1781 м ²	
Бруто развиена површина	5868 м ²	
Процент на изграденост %	60 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	59	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	198.860,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




10. Информации за градежна парцела: 31.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 31.3.1	
Број на катастарска парцела	6512/24	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	1592 м2	
Површина за градење	896 м2	
Бруто развиена површина	2866 м2	
Процент на изграденост %	60 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	29	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	97.112,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




11. Информации за градежна парцела: 32.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 32.3.1	
Број на катастарска парцела	6512/24	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	3217 м2	
Површина за градење	2103 м2	
Бруто развиена површина	5791 м2	
Процент на изграденост %	52 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	58	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	196.237,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




12. Информации за градежна парцела: 33.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 33.3.1	
Број на катастарска парцела	6512/24	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3	
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција	
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта	
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес	
Катност	Во зависност од технолошкиот процес	
Површина на парцела	1959 м2	
Површина за градење	913 м2	
Бруто развиена површина	3526 м2	
Процент на изграденост %	60 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	35	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	119.499,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




13. Информации за градежна парцела: 36-6 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-6	
Број на катастарска парцела	7034/14	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	Б2 –комерцијални и деловни намени	
Основна класа на намена	Б2 –големи трговски единици	
Компатибилна класа на намена	Б3, Б4, по 10% и В3, 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	16,0 м	
Катност	П+4	
Површина на парцела	14779,53 м2	
Површина за градење	11500,43 м2	
Бруто развиена површина	По Арх.-урб. Проект	
Процент на изграденост %	61,48 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	821	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	3000,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	44,338,590,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	300 мкд/ м	




14. Информации за градежна парцела: 36-7 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-7	
Број на катастарска парцела	7034/16	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	Б2 –комерцијални и деловни намени	
Основна класа на намена	Б2 –големи трговски единици	
Компатибилна класа на намена	Б3, Б4,по 10%и В3,20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	16,0 м	
Катност	П+4	
Површина на парцела	8774,40 м ²	
Површина за градење	6346 м ²	
Бруто развиена површина	По Арх.-урб. Проект	
Процент на изграденост %	61,48 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	821	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	3000,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	26,323,200,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	300 мкд/ м	




15. Информации за градежна парцела: 37-3 УБ 37 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 37-3	
Број на катастарска парцела	7034/4	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А3 –групно домување	
Компатибилна класа на намена	Б1 10%и В2 10% вкупно 20%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	16,0 м	
Катност	П+4	
Површина на парцела	14,938,05 м2	
Површина за градење	8540,69 м2	
Бруто развиена површина	По Арх.-урб. Проект	
Процент на изграденост %	61,48 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.8	
Потребен број на паркинг места	/	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	911,221,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м	




16. Информации за градежна парцела: 36-10.1 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-10.1	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	2823,97м ²	
Површина за градење	640 м ²	
Бруто развиена површина	3840 м ²	
Процент на изграденост %	23 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.35	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м ²	
Вкупна почетна/утврдена цена.	5 902 097,00 мкд/м ²	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²	




17. Информации за градежна парцела: 36-10.2 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-10.2	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	2511,08 м2	
Површина за градење	640 м2	
Бруто развиена површина	3840 м2	
Процент на изграденост %	26 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.36	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м2	
Вкупна почетна/утврдена цена.	5 248 157,00 мкд/м2	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




18. Информации за градежна парцела: 36-10.3 УБ 36 УЕ 5 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП 36-10.3	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	1304,74 м ²	
Површина за градење	432 м ²	
Бруто развиена површина	2592 м ²	
Процент на изграденост %	33 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.98	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м ²	
Вкупна почетна/утврдена цена.	2 726 906,00 мкд/м ²	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²	




19. Информации за градежна парцела: 36-10.4 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-10.4	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	1245,7 м ²	
Површина за градење	432 м ²	
Бруто развиена површина	2592 м ²	
Процент на изграденост %	35 %	
Коефициент на искористеност (К)	2,0	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м ²	
Вкупна почетна/утврдена цена.	2 603 513,00 мкд/м ²	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²	




20. Информации за градежна парцела: 36-10.5 УБ 36 УЕ 5 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП 36-10.5	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	1681,14 м2	
Површина за градење	432 м2	
Бруто развиена површина	2592 м2	
Процент на изграденост %	26 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.54	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м2	
Вкупна почетна/утврдена цена.	3 513 582,00 мкд/м2	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




23. Информации за градежна парцела: 36-10.8 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 36-10.8	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	1737,56 м2	
Површина за градење	468 м2	
Бруто развиена површина	2808 м2	
Процент на изграденост %	30 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.61	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м2	
Вкупна почетна/утврдена цена.	3 631 500,00 мкд/м2	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




24. Информации за градежна парцела: 36-10.9 УБ 36 УЕ 5 – Струмица

24. Информации за градежна парцела: 36-10.9 УБ 36 УЕ 5 – Струмица		
Број на градежна парцела	ГП 36-10.9	
Број на катастарска парцела	7034/20	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Зона за домување Урбан Блок 36	
Група на класа на намена	А –домување	
Основна класа на намена	А2 –домување во станбени згради	
Компатибилна класа на намена	Б1 20%и В4 20% вкупно 40%	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	19,0 м	
Катност	П+5	
Површина на парцела	1584,20 м2	
Површина за градење	468 м2	
Бруто развиена површина	2808 м2	
Процент на изграденост %	30 %	
Коефициент на искористеност (К)	1.77	
Потребен број на паркинг места	Според член 59 од ПСНУП	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд/м2	
Вкупна почетна/утврдена цена.	3 310 978,00 мкд/м2	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2	




25. Информации за градежна парцела: 5 УБ 9 УЕ 6 – Струмица

Број на градежна парцела	ГП 5	
Број на катастарска парцела	6608/1	
Катастарска општина	Струмица	
зона	Индустриска зона – агроберза	
	Блок 9	
Група на класа на намена	Б – комерцијални и деловни намени	
Основна класа на намена	Б2 – големи трговски единици	
Компатибилна класа на намена	агроберза	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	11,00 м	
Катност	П+2	
Површина на парцела	53.997,80 м ²	
Површина за градење	24.299,00 м ²	
Бруто развиена површина	43.198,00 м ²	
Процент на изграденост %	45 %	
Коефициент на искористеност (К)	0.8	
Потребен број на паркинг места	/	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	900,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	48.598.020,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	90 мкд/ м	



26. Информации за градежна парцела: УБ 18 УЕ 2 – Банско

Број на градежна парцела	ГП	
Број на катастарска парцела	1064,1065,1066,1067,1068,1069	
Катастарска општина	Банско	
зона	Спорт и рекреација	
Група на класа на намена	Д – зеленило и рекреација	
Основна класа на намена	Д3 – спорт и рекреација	
Компатибилна класа на намена	По А.У.П.	
Висина на хоризонтален венец (макс.)	По А.У.П.	
Катност	По А.У.П.	
Површина на парцела	3,30 ха	
Површина за градење	По А.У.П.	
Бруто развиена површина	По А.У.П.	
Процент на изграденост %	По А.У.П.	
Коефициент на искористеност (К)	1.78	
Потребен број на паркинг места	По А.У.П.	
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	150,00 мкд	
Вкупна почетна/утврдена цена.	4.950.000,00	
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	15 мкд/ м	



- Динамика на реализација на Програмата

Постапката за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање, се спроведува согласно со законските одредби, со електронско јавно наддавање, со претходно дадена објава од страна на Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање во:

- два дневни весници кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата;

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.

Секој турнус ќе опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација ќе се одвива согласно интересите и плановите на реализација на Буџетот на општина Струмица.

VII. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата

Финансиските приходи можат да се предвидат според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште и процентот на реализацијата на програмата.

VIII. Преодни и завршни одредби

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Струмица.

IX. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5613/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за утврдување на оправданост на отсуство од три седници по ред на член на Советот на општина Струмица

Се објавува Заклучокот за утврдување на оправданост на отсуство од три седници по ред на член на Советот на општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5614/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

423.

Врз основа на член 14 став 2 и член 33 став 1 од Деловникот на Советот на општината Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06), а во врска со член 46 став 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Заклучок
за утврдување на оправданост на отсуство од три седници по ред на член на Советот на општина Струмица

1. Се утврдува дека е оправдано отсуството на Бранко Божинкович – член на Советот на општина Струмица, од триесет и

шестата, триесет и седмата и триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5614/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5615/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

324.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, бр. 01-155/1 од 09.09.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5615/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5616/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

425.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во 2021 година на Дом за
деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, бр. 01-85/1 од 09.09.2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5616/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица во учебната 2019/2020
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5617/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

426.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица во
учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-324/1 од 31.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5617/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на СОУ
„Јане Сандански“ Струмица за учебната
2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5618/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

427.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Јане Сандански“
Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за учебната 2020/2021 година, бр. 01-323/1 од 31.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5618/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5619/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

428.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во
учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-631/2 од 31.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5619/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5620/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

429.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов“

Струмица за учебната 2020/2021 година, бр. 01-631/1 од 31.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5620/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2018/2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5621/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

430.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Никола Карев“ Струмица во
учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-423/2 од 31.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5621/1 Совет на општина Струмица
 28.09.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5622/2 Општина Струмица
 29.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

431.

Врз основа на член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,

127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица
за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица за учебната 2020/2021 година, бр. 01-422/1 од 31.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5622/1 Совет на општина Струмица
 28.09.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2019 - август 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2019 - август 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5623/2 Општина Струмица
 29.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

432.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за за периодот септември 2019 - август 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2019 - август 2020 година, бр. 01-221/1 од 16.09.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5623/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот 2020/2021 година, донесен на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5624/2

29.09.2019 год.

С т р у м и ц а

Општина Струмица

Градоначалник,

Коста Јаневски с.р.

.....

433.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот 2020/2021 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот 2020/2021 година, бр. 01-219/1 од 16.09.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5624/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Одлуката за ослободување од
надоместок за престој на корисниците во
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за
периодот април/август 2020 година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Одлуката за ослободување од
надоместок за престој на корисниците во
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за
периодот април/август 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.

Бр.09-5625/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

434.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Одлуката за** **ослободување од надоместок за престој** **на корисниците во ЈОУДГ „Детска радост“** **Струмица за периодот април/август 2020** **година**

1. Се усвојува Одлуката за
ослободување од надоместок за престој на
корисниците во ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за периодот април/август 2020
година бр. 02-224/1 од 16.09.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5625/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2020
година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2020
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.

Бр.09-5626/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

435.

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
член 36 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање согласност на Програмата за** **измена и дополнување на Програмата за** **работа на ЈПЕД „Струмица -** **Гас“ Струмица за 2020 година**

1. Се дава согласност на Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица
за 2020 година број 01-431/1 од 03.09.2020
година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5626/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5627/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

436.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година број 01-606/1 од 11.09.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5627/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5628/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

437.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година бр. 01-4422/1 од 27.07.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5628/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства по Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства по Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5629/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

438.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

Заклучок **за давање согласност за обезбедени** **финансиски средства по Годишниот план** **за вработување во ЈПКД „Комуналец** **“ Струмица во 2021 година**

Член 1

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства по Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021 година бр. 01-4422/1 од 27.07.2020 година.

Член 2

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5629/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1- 6 месец 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-6 месец 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5630/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

439.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 104/19 и 146/19) и член 20 од Статутот на Општина

Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 - 6 месец 2020 година

1. Се дава согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-6 месец 2020 година. бр.01-4891/3 од 11.08.2020 година;

2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5630/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5631/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

440.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник

на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година бр.02-4891/6 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5631/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈП „Турија“ Василево на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈП „Турија“ Василево на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5632/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

441,

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 13 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/17), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈП „Турија“ Василево на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈП „Турија“ Василево на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021 –2023 година бр.02-4891/7 од 11.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5632/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5633/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

442.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 13 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/17), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), „ Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година бр.02-4891/8 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5633/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5634/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

443.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година бр.02-4891/9 од 11.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5634/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5635/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

444.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

**за давање согласност на Одлука за
измена и дополнување на одлуката за
висина на цени на услугите за собирање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад на подрачјето на
општина Струмица**

1. Се дава согласност на Одлука за измена и дополнување на одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Струмица, бр.02-4891/10 од 11.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5635/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлука за отстапување на користење метални контејнери за смет

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлука за отстапување на користење метални контејнери за смет, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5636/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

445.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член

20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

**за давање согласност на Одлука за
отстапување на користење метални
контејнери за смет**

1. Се дава согласност на Одлуката за отстапување на користење метални контејнери за смет, бр. 02-3114/10 од 01.06.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5636/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлука за пластични канти за смет

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлука за пластични канти за смет, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5637/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

446.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член

20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлука за
пластични канти за смет

1. Се дава согласност на Одлука за пластични канти за смет, бр.02-5449/4 од 03.09.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5637/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за вршење на
работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5638/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

447.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член

20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Ценовникот за
вршење на работи на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Ценовникот за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, усвоен со Одлука на Управниот одбор бр.02-1182/4 од 21.02.2020 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5638/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
паушал за одведување на отпадни води

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5639/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

448.

Врз основа на член 6 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.09.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на паушал за одведување на
отпадни води

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води бр.02-1478/7 од 05.03.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5639/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.